

Врз основа на член 191, став (4) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 7, став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19 и 93/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3 јануари 2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. На Друштвото за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово, со седиште на ул. 2 (Карпош) бр.1 Куманово, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата МХЕЦ „ОСТРИЛСКА со реф.бр.253“, со планирана моќност од 378 kW и со локација на КП бр.1, КП бр.930 и КП бр.58 КО Острилци за Зафат Длабока река; КП бр.931, КП бр.62 и КП бр.58 КО Острилци за Зафат Старо село и КП бр. 405, КП бр.930 КО Острилци за Конструктивен систем; машинска зграда, објект од втора категорија, Регион на село Острилци во општина Крушево.
2. Податоци за носителот на решението:
 - назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово, со седиште на ул. 2 (Карпош) бр.1 Куманово;
 - единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-261;
 - назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕЦ “ОСТРИЛСКА со реф.бр.253”;
 - податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1, КП бр.930 и КП бр.58 КО Острилци за Зафат Длабока река; КП бр.931, КП бр.62 и КП бр.58 КО Острилци за Зафат Старо село и КП бр. 405, КП бр.930 КО Острилци за Конструктивен систем; машинска зграда, објект од втора категорија, Регион на село Острилци во општина Крушево;
 - планирана моќност на електроцентралата: 378 kW (согласно Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, МХЕЦ Острилска со реф.бр.253, склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање бр. 11-2778/1 од 27.04.2018 година и Друштвото за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово со бр. 1/16 од 27.04.2018 година и Анекс на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Острилска, бр. 11-2778/1 од м27 април 2018 година склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање бр.11-4561/6 од 10 декември 2021 година и Друштвото за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово со бр. 76/2021 од 9 декември 2021 година);
 - планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 864.590 kWh;
 - рок во кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 21.03.2022 година;
 - датум на престанок на важење на ова решение: 21.03.2022 година.
3. Ова решение се доставува до Друштвото за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Друштвото за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово (во понатамошниот текст: Друштво), со седиште на ул. 2 (Карпош) бр.1 Куманово, согласно Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа (во понатамошниот текст: Правилник), на 24 декември 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторната комисија за енергетика) поднесе Барање за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител (во понатамошниот текст: Барање), за хидроелектроцентралата МХЕЦ “ОСТРИЛСКА со реф.бр.253”, со планирана моќност од 378 kW (согласно Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Острилска со реф.бр.253, склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање бр. 11-2778/1 од 27.04.2018 година и Друштвото за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово со бр. 1/16 од 27.04.2018 година и Анекс на Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Острилца, бр.11-2778/1 од 27.04.2018 година склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање бр.11-4561/6 од 10.12.2021 година и Друштвото за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово со бр. 76/2021 од 09.12.2021 година) и со локација на КП бр.1, КП бр.930 и КП бр.58 КО Острилци за Зафат Длабока река; КП бр.931, КП бр.62 и КП бр.58 КО Острилци за Зафат Старо село и КП бр. 405, КП бр.930 КО Острилци за Конструктивен систем; машинска зграда, објект од втора категорија, Регион на село Острилци во општина Крушево, заведено под архивски број УП1 бр. 08-280/21.

Регулаторната комисија за енергетика утврди дека доставеното Барање и документите на Друштвото согласно член 3 од Правилникот се комплетни и немаат недостатоци.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика со Решение бр. 02-2623/1 од 31 декември 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Врз основа на член 191, став (4) од Законот за енергетика и член 7, став (1) од Правилникот Регулаторната комисија за енергетика на 3 јануари 2022 година, одржа седница без подготвителна седница на којашто донесе Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентрала МХЕЦ “ОСТРИЛСКА со реф.бр.253”, со планирана моќност од 378 kW и со локација на КП бр.1, КП бр.930 и КП бр.58 КО Острилци за Зафат Длабока река; КП бр.931, КП бр.62 и КП бр.58 КО Острилци за Зафат Старо село и КП бр. 405, КП бр.930 КО Острилци за Конструктивен систем; машинска зграда, објект од втора категорија, Регион на село Острилци во општина Крушево, на Друштвото.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 08-280/21
3 јануари 2022 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија

Марко Бислимоски